



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **20/2015**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за правда**

I.1.2)Адреса:**ул. Димитрие Чуповски бр.9**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.pravda.gov.mk](http://www.pravda.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Марина Миновска** Адреса на е-пошта:**[mminovska@mjustice.gov.mk](mailto:mminovska@mjustice.gov.mk)**

Телефон/Факс:**023113190230/023110437**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на опрема – Систем за климатизација за просторија корпоративни подрум нивоа-1, Систем за климатизација за просторија за RACK и UPS подрум нивоа-1 и Систем за климатизација со воздушни завеси на главните влезови за странки и администрација за зградата на Кривичен Суд Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Набавка на опрема – Систем за климатизација за просторија корпоративни подрум нивоа-1, Систем за климатизација за просторија за RACK и UPS подрум нивоа-1 и Систем за климатизација со воздушни завеси на главните влезови за странки и администрација за зградата на Кривичен Суд Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата**

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 24**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **01.10.2015**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **933630,00 ден.** Најниска добиена понуда: **933630,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Лондонска 1Б**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1497525 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **1101565 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **05.10.2015**